



Асоцијација на наставници по англиски јазик и книжевност на Република Северна Македонија

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА КООРДИНАТОРИ ЗА НАТПРЕВАРИ ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Почитувани,

Асоцијацијата на наставници по англиски јазик и книжевност на РСМ, ЕЛТАМ МК, објавува повик за назначување регионални координатори за спроведување на акредитираните натпревари по англиски јазик за следниве региони:

1. Регионален координатор за натпревари за регион Кавадарци за средно образование;
2. Регионален координатор за натпревари за регион Струмица за средно образование;
3. Регионален координатор за натпревари за регион Прилеп за основно образование;
4. Регионален координатор за натпревари за регион Скопје за основно образование;
5. Регионален координатор за натпревари за регион Скопје за средно образование;

Обврските на регионалниот координатор се во согласност со потребите за организирање натпревари по англиски јазик за основни и средни училишта, а кои се наведени во Правилникот за организирање и спроведување на натпревари.

Регионалниот координатор за натпревари за основно/средно образование соработува со националниот координатор за натпревари за основно/средно образование.

Задачи и обврски на регионалниот координатор:

- одредува училиште-домаќин за одржување на општинскиот/регионалниот натпревар;
- спроведува навремено известување на наставниот кадар во регионот во однос на организација и одржување на општинскиот/регионалниот натпревар;
- соработува со наставниот кадар во регионот и ги организира да се вклучат во прегледување на тестовите за општинскиот/регионалниот натпревар;
- формира 3-члена Комисија за приговори и Комисија за рангирање на резултатите;
- се грижи за тајноста на содржината на тестовите;
- се грижи за доделување и доставување соодветни сертификати;
- изготвува ранг листа за општинскиот/регионалниот натпревар;
- изготвува Извештај за реализираниот општински/регионален натпревар и го доставува до Националниот координатор за натпревари за основно/средно образование;
- обавува активности од важност за организирање и одржување на државниот натпревар.



Асоцијација на наставници по англиски јазик и книжевност на Република Северна Македонија

Меѓу другото, кандидатите треба:

- да се наставници по англиски јазик;
- да поседуваат организаторски и комуникациски способности;
- да се посветени во исполнување на обврските;
- да ги почитуваат основните начела на работата на ЕЛТАМ МК.

Секој заинтересиран кандидат треба да:

- испрати мотивационо писмо и CV на следнава e-mail адреса: generalsecretary@eltam.org.mk најдоцна до 25 декември 2021 година
- Предност имаат кандидатите кои се членови на ЕЛТАМ МК

Со почит,
ЕЛТАМ МК